

Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.52/2010 и 135/2011), Основачкото собрание на Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово на седницата одржана на 2017 година, донесе

СТАТУТ

Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се уредуваат: името и седиштето; целите на здружението; дејностите со кои се остваруваат целите; начинот на одлучување за зачленување, исклучување и престанок на членувањето во здружението; правата, обврските и одговорностите на членовите; видот на органите и нивниот состав, начинот на избор и разрешување; траење на мандатот на членовите во органите и начинот на одлучување; застапувањето по закон; начинот на стекнување и располагање со средствата; начинот на донесување на финансиски и други извештаи; начинот на остварување на јавност и отчетност во работата; начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот; начинот на одлучување за статусни промени и престанок на здружението; начинот на донесување на планови и програми; постапувањето со средствата и/или имотот во случај на престанок на здружението и други прашања утврдени со закон, внатрешните организациони форми; начинот на донесување на другите акти; судир на интереси; начин на разрешување на спорни прашања и други прашања од значење за работата на здружението.

Член 2

Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово е граѓанска организација која има за цел да ја подигне едукативната и културна свест кај општото население во врска со напредокот во науката и уметноста. Целта на асоцијацијата е да се ангажира во различни активности кои придонесуваат кон унапредување на едукативната пракса и културното просветлување. Асоцијацијата се стреми кон побарување и собирање на фондови со цел подобрување на пристапот до образование особено за талентираните студенти кои ветуваат, а кои пак не се во можност да ги остваруваат своите академски и научни цели. Асоцијацијата ќе им помага на другите да станат подобри граѓани преку едукативно и културно подобрување.

Член 3

Основачите на Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово своите права и одговорности ги имаат исцрпено со чинот на основање на здружението.

Со статутот, со општите и посебните акти, не можат да се утврдат посебни права и одговорности на основачите на здружението.

Член 4

Асоцијацијата е основано на неопределено време.

II. НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Член 5

Назив на здружението е: Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово
Скратениот назив на здружението на македонски јазик: ПЕНДА АЕП Тетово
Називот на здружението на албански јазик е: Asociacioni për Edukim PENDA AEP Tetovë.
Скратениот назив на здружението на албански јазик е: PENDA AEP Tetovë
Мотото на здружението е: Еманципација, Знаење, Мудрост.
Мотото на здружението на албански јазик е: Emancipim, Dituri, Urtësi.

Член 6

Седиштето на Асоцијацијата е во Тетово, на ул. Иво Лола Рибар бр. 8. Одлуката за седиштето ја донесува Собранието.

Член 7

Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово има свој печат и штембил.
Печатот на здружението е со кружна форма и во него е впишан текст на македонски јазик со кирилско писмо: Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово
Штембилот на здружението е со правоаголна форма и во него е впишан текст: Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово, место за деловоден број, датум и прилог.
Употребата на печатот и штембилот на Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово ги пропишува Извршниот одбор.

III. ЦЕЛИ

Член 8

Основна цел на Асоцијацијата е застапување и лобирање за унапредување на легислативата, подигнување на јавната свест и афирмирање на правата на талентираниите студенти кои ветуваат, остварување на нивните лични, професионални, и научни академски цели.

Член 9

Долгорочни цели на Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово се:

- да обезбедува стипендии за успешните и талентираниите студенти кои имаат ограничени средства за да го поддржат нивното образование.
- нуди совети и менторство за успешните и талентираниите студенти кои имаат потреба од стипендии за нивното образование.
- следат напредокот на студентите кои примаат наши стипендии и да ја оценат соодветноста за понатамошните стипендии за истите.
- организираат различни социјални настани со цел зајакнување на јавниот интерес во научната, уметничката, и културната сфера.
- барање на донации од домашни и странски организации/институции за обезбедување на средства за работа; како и собирање на минимален оперативен буџет од членарина.

Други цели на Асоцијацијата се:

- зголемување на бројот на членовите привлекувајќи лица со слични идеи кои се заинтересирани за унапредување на целите на оваа асоцијација.
- медиумски настапи за зголемување на видливоста на здружението.
- помош за студентите во однос на унапредување на нивните академски кариери, поддржувајќи посети на летни кампови, конференции во академски институции во државата но и во странство.
- воспоставување на интелектуално мотивирачка средина каде што студентите ќе можат да ги разменат своите искуства и да се помагаат меѓусебно во постигнувањето на нивните образовни цели.
- да соработува, да се поврзува и да се зачленува во други домашни и меѓународни организации кои работат на иста или слична проблематика.
- да обезбедува материјални, финансиски и правни услови за работа на здружението и неговите членови.

Член 10

Целна група на Асоцијацијата се граѓаните (луѓето) без разлика на нивната национална, религиска или друга припадност или определба.

Асоцијацијата посебно ќе се насочи кон чинителите и донесувачите на одлуки за сите прашања поврзани со обезбедување на стипендии за студентите со ограничени приходи.

Член 11

Начелата врз кои се темели работата на Асоцијацијата се: независност, јавност и транспарентност, непрофитност, непартиско дејствување, иницијативи во јавниот живот, партиципација (учество), партнерство, толеранција, претприемништво, одржливост и еднакви можности.

Член 12

Асоцијација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово дејствува на целата територија на Република Македонија.

Асоцијацијата дејствува и на меѓународно ниво, во согласност со својата генерална политика и стратегија.

IV. ЧЛЕНСТВО

Член 13

Член на Асоцијација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово може да биде секој граѓанин, независно од неговата возраст, кој доброволно ќе пристапи и кој ќе ги прифати целите на здружението утврдени со овој статут. Членството се иницира со номинација на кандидатот од страна на најмалку два актуелни членови на Извршниот одбор. По именувањето, Извршниот одбор треба да го одобри новиот член. Малолетно лице со наполнети 14 години се зачленува во здружението со давање потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник.

Зачленувањето се врши со пополнување и потпишување на пристапница.

На секој член му се издава членска легитимација.

Формата и содржината на пристапницата и членската легитимација ги пропишува Извршниот одбор.

Член 14

Асоцијацијата води регистар на членови.

Податоците во регистарот се ажурираат најмалку еднаш на две години и се заштитени во согласност со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани информации.

Асоцијација Пенда ја гарантира анонимноста на личните податоци во регистарот на членовите кои тоа го побарале.

Член 15

Секој член на здружението има права и одговорности согласно одредбите на овој статут и другите акти на здружението.

Секој член има право да избира и да биде избран во органите и телата на здружението, како и да биде вклучен во сите активности на здружението.

Секој член на здружението плаќа годишна членарина.

Одлуката за висината и начинот на плаќање на членарината го носи Извршниот одбор.

Член 16

Членството во Асоцијацијата престанува со доброволно истапување или со исклучување.

Секој член може доброволно да истапи со потпишување на писмена изјава и враќање на членската легитимација.

Членството престанува со исклучување во случај кога членот:

- не го почитува статутот и другите акти на здружението;
- дејствува спротивно на целите на здружението;
- не ја плати годишна членарина два пати по ред;

Членството може да се одземи од страната на Извршниот одбор.

При престанок на членство во здружението, се враќа пристапницата со назнака дека членот истапил, односно е исклучен од здружението.

Член 17

Лицето кое ќе го изгуби членството во асоцијацијата, исто така ќе ги изгуби и сите други позиции носени во склоп на асоцијацијата. Овие позиции се отвараат за пополнување според регуларните процедури.

V. ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 18

Органи на Асоцијација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово се: Собрание, Извршен одбор, Претседател и потпретседател.

Претседател е застапникот на асоцијацијата.

Органите на здружението се избираат на начин утврден со овој статут. Кандидатите за членови на органите на здружението треба да бидат лица со интегритет, компетентност и афирмативност.

Членовите на органите на здружението дејствуваат во личен капацитет и одлучуваат според личното уверување.

1. Собрание

Член 19

Собранието на Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово е највисок орган на здружението и го сочинуваат сите членови на здружението.

Собранието:

- донесува статут, програма и други акти на здружението;
- усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го објавува на веб страницата на здружението;
- доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа, односно до органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во случаите кога користи средства од Буџетот на Република Македонија, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа;
- одлучува за промена на целта на здружението;
- одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на здружението;
- избира и разрешува претседател, потпретседател и членови на Извршниот одбор;
- одлучува за статусните измени на здружението;
- одлучува за зачленување и истапување од сојузи и меѓународни организации;
- одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство гласови од сите членови на здружението; и
- врши и други работи во согласност со статутот и актите на здружението.

Член 20

Собранието работи на седници.

Собранието одржува седница најмалку еднаш годишно и по потреба.

Седниците на Собранието ги свикува претседателот, по сопствена иницијатива, по барање на Извршниот одбор или на 1/3 од членовите на Собранието. Ако застапникот во рок од 30 дена од денот на дадениот предлог не свикува седница, седницата ја свикува Извршниот одбор или иницијаторите.

Собранието донесува деловник за работа со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Член 21

Со седницата на Собранието претседава претседавач.

Претседавачот на Собранието се избира за секоја одделна седница, на самата седница, по предлог на преседателот, Извршниот одбор или пет члена на Собранието. За претседавач на Собранието може да се избере секој член на Собранието, со исклучок на преседателот и членовите на Извршниот одбор.

Член 22

Собранието може да одлучува ако на седницата присуствува мнозинство од вкупниот број членови.

Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, а најмалку со една третина од вкупниот број членови, ако со овој статут не е предвидено посебно мнозинство.

Собранието за сите прашања одлучува со јавно гласање.

Собранието со тајно гласање одлучува само за избор и разрешување на преседател, потпретседател и членови на Извршен одбор.

Членовите исто така можат да учествуваат во гласањето преку телеконференција.

Член 23

За работата на Собранието се води записник којшто содржи податоци утврдени со деловникот.

Записникот го води записничар и се заверува од претседавачот на Собранието и преседателот.

2. Застапник

Член 24

Застапникот на асоцијацијата е преседателот.

Преседателот и подпреседателот се лица чии права, овластувања и одговорности се поврзани со раководењето на здружението и застапувањето на здружението во согласност со закон и со овој статут.

Мандатот на преседателот и подпреседателот се четири години, и се ограничени на најмногу два мандата.

Член 25

Преседателот:

- го застапува здружението во правниот промет со трети лица и одговорен е за комуникацијата и соработката со други страни;
- ги следи и ги анализира состојбите, проблемите и јавните политики во дејноста на здружението, дава прогнози и предвидувања, покренува иницијативи и дава предлози за унапредување на работата;
- се грижи (идентификува, развива и спроведува) за стратешкото планирање и изготвува перспективни, годишни и периодични програми и деловни планови (со финансиски планови) и е одговорен за нивното извршување;

- поднесува периодични извештаи до Извршниот одбор и годишни извештаи до Собранието;
- ја води организацијата и развива организациска култура;
- воспоставува соодветни процедури за работа на здружението;
- формира пописни и други комисии и работни групи;
- се грижи за правилно и економично работење со средствата на здружението и управува со паричниот тек;
- одлучува за засновање работен однос, ги води и мотивира соработниците;
- воспоставува показатели и ги оценува работните достигнувања и
- врши други работи утврдени со закон и статутот.

Преседателот е одговорен за:

- законитоста, правилноста и навременоста на работата на здружението и за обезбедување услови за работа во согласност со законите, статутот и општите акти на здружението;
- подготвување и навремено, објективно и точно презентирање на финансиските извештаи;
- управување и следење на ризиците на кои е изложено здружението.

Преседателот, во рамките на своите права и овластувања, може да му даде на друго лице писмено полномошно за преземање на одредени правни дејствија, како и за застапување пред правосудните и другите органи. Содржината, видот, обемот и времетраењето на полномошното ја определува преседателот.

Член 26

Преседателот го има правото на извршна наредба. Извршните наредби треба да се користат ретко и во посебни случаи.

Извршната наредба стапува во сила ако истата не се надгласа од страна на Извршниот одбор или половина од собранието.

Извршната наредба треба да биде јавна за сите членови на асоцијацијата.

Ако на извршната наредба не се става вето во период од еден месец, истата стапува во сила.

Претседателот може да го промени статутот на асоцијацијата преку извршна наредба.

Член 27

Претседателот и потпретседателот се избираат од членовите на Извршниот одбор.

Гласањето се основа на механизмот на Единствениот Пренослив Глас (Single Transferebale Vote (STV)). Членовите можат да именуваат било каков број на членови, вклучувајќи ги и нив самите. При гласањето, членовите ќе ги рангираат нивните преференции.

Претседателството и потпретседателството ќе им се понудат на членовите на Извршниот одбор според СТВ рангирањето. При гласање на претседателот и потпретседателот во склоп на истиот СТВ систем, претседателот треба да биде од повисок ранг во споредба со потпретседателот.

Член 28

Во отсуство на претседателот, потпретседателот ја зазема улогата на претседателството.

Член 29

Претседателот или потпретседателот можат да бидат отстранети од нивните позиции со две третини од гласовите на Извршниот одбор.

3. Извршен одбор

Член 30

Извршниот одбор е орган на здружението чии работи се поврзани со општо управување и следење на секојдневното работење на здружението.

Извршниот одбор е составен од пет члена.

Собранието може да одлучи претседателот на здружението да биде член на Извршниот одбор и негов претседавач.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор е четири години, со право на повторен избор.

Членовите на Извршниот одбор можат да имаат неограничени мандати.

Член 31

Извршниот одбор:

- ги донесува општите акти на здружението, освен актите што ги донесува Собранието и го следи спроведувањето на статутот;
- донесува одлуки за награди, пофалници и признанија;
- донесува одлуки за набавка и отуѓување на основни средства;
- предлага измени и дополнувања на статутот;
- предлага годишна програма за дејствување на здружението и го следи спроведувањето на програмата;
- одобрува тримесечни и шестмесечни извештаи;
- добро управува и се грижи за имотот и средствата на здружението;
- предлага независен ревизор (друштво за ревизија);
- одобрува годишна сметка;
- подготвува и спроведува одлуки на Собранието;
- одлучува за награди и признанија и
- врши други работи во согласност со овој статут и со општите акти на здружението.

Член 32

Извршниот одбор работи и одлучува на седници.

Извршниот одбор одржува најмалку две седници годишно.

Седниците на Извршниот одбор ги свикнува претседавачот на Извршниот одбор, по сопствена иницијатива, по барање на тројца членови на Извршниот одбор или по барање на 1/3 од членовите на Собранието.

Претседавачот на Извршниот одбор е должен да свика седница во рок од 30 дена од денот кога е поднесено барањето.

Свикувањето на седницата се врши со покана во која се наведува времето и местото на одржување и редлог-дневен ред на седницата.

За работата на седниците се води записник, којшто го заверува претседавачот и еден член на Извршниот одбор.

Извршниот одбор донесува деловник за работа, со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Член 33

Членовите на Извршниот одбор се избираат од страна на членовите на собранието преку механизмот на Единствениот Пренослив глас (Single Transfereable Vote (STV)).

Членовите на собранието можат да именуваат било каков број на членови вклучувајќи ги и самите нив а кои ќе ги рангираат.

Празните места во Извршниот одбор ќе се пополнат според рангирањето обезбедено од СТВ гласањето.

Ако не се пополнат доволен број места со СТВ гласањето, ќе се спороведува ново СТВ гласање за местата кои сепуште не се пополнети – се до нивно целосно пополнување.

Член 34

Член на Извршниот одбор може да се разрешува од неговата позиција ако две третини од гласовите на Извршниот одбор се за тоа.

Член 35

Стручните и административно-технички работи за потребите на Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово ги врши преседателот на здружението.

Преседателот:

- подготвува извештаи, анализи, информации и други материјали за потребите на органите на здружението;
- подготвува предлог-одлуки и други акти што ги донесуваат органите на здружението;
- врши набавка на потрошен материјал за потребите на здружението и
- врши други работи во согласност со овој статут и со општите акти на здружението.

VI. ФИНАНСИСКО И ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ

Член 36

Здружението средствата за финансирање ги стекнува од членарина, основачки влогови, доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права), завештанија, легати, дејности со кои се стекнува добивка, кирии и закупнини, како и приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми и други приходи во согласност со закон и со статутот.

Член 37

Финансиските средства на здружението се употребуваат за остварување на целите на здружението определени со овој статут и програмата на здружението и согласно со правилата и ограничувањата на изворите на финансирање.

Вишокот на остварените приходи над расходите (добивката) мора да биде употребен за остравување на целите на здружението утврдени со овој статут и не може да се распределува меѓу основачите, членовите, членовите на органите, преседателот, вработените или кое било друго со нив поврзано лице.

Член 38

Финансиската година се совпаѓа со календарската година.

Висината и начинот на распределба на средствата на Здружението Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово се утврдуваат секоја година со финансискиот план, а врз основа на годишен деловен план.

Годишниот деловен план, вклучувајќи го финансискиот план, го донесува Извршниот одбор.

Годишниот деловен план се донесува на крајот од тековната календарска година, за наредната година.

Ако годишниот деловен план не се донесе во рокот предвиден со ставот 4 од овој член, финансирањето ќе се врши во висина на средствата од претходната година, зголемени со порастот на цените на мало во тековната година.

Член 39

Асоцијацијата води сметководство, води и чува книги, поднесува годишна сметка и врши попис на начин уреден со закон.

Извршниот одбор со општ акт го уредува финансиското работење.

Извршниот одбор го одобрува извештајот за попис.

Член 40

Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово има годишен извештај, годишна сметка и финансиски извештаи во согласност со закон, овој статут и општите акти на здружението.

Годишниот извештај е составен од извештај за постигнувањата и финансиски извештај. Содржината на годишниот извештај и финансискиот извештај е во согласност со закон и со стандардите за финансиско известување.

Одговорен за годишниот извештај, за годишната сметка и за финансиските извештаи, односно за нивната подготовка и потпишување е преседателот.

Собранието може да одлучи доколку годишниот буџет на здружението е над 20.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија да се изврши независна годишна ревизија на финансиското работење, а ако буџетот е над 100.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија, да се изврши ревизија во согласност со меѓународните сметководствени стандарди.

Годишниот извештај и финансискиот извештај за претходната година, го донесува Собранието до 30 март во тековната календарска година, односно во рокот пропишан со закон.

Годишниот извештај и финансискиот извештај за претходната година се објавуваат на веб страницата на Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово најдоцна до 30 април во тековната календарска година.

VII. ЗАШТИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ

Член 41

Преседателот и членовите на органите на здружението се должни да управуваат и работат со внимание и во согласност со начелата на добро управување, во интерес на здружението, а над личните интереси, односно во интерес на остварување на целите, во согласност со закон и со овој статут.

Член 42

Асоцијацијата одговара за своите обврски со целиот свој имот и средства.

Преседателот и членовите на Извршниот одбор одговараат лично и неограничено за нивните обврски кон здружението, за злоупотреба на средствата на здружението, за постигнување цели што за нив како поединци се забранети или за злоупотреба на здружението како правно лице за да им нанесат штета на своите доверители.

Член 43

Пастапникот и членовите на Извршниот одбор се одговорни солидарно за штетата на здружението предизвикана од нивната работа, ако таа е предизвикана со грубо невнимание или со намера да се предизвика штета, освен во случаите кога во одлучувањето го издвоиле своето мислење на записник или ако не учествувале во одлучувањето.

VIII. ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 44

Асоцијација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово престанува да постои ако:

- Собранието со двотретинско мнозинство од вкупниот број членови донесе одлука за престанок на постоење на здружението;
- бројот на членовите на здружението се намали под бројот определен за основање;
- поминато е двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на седница на Собранието, а таа не е одржана;
- во две последователни години не е поднесена завршна сметка во согласност со закон;
- статусна измена која предвидува престанок на постоењето;
- донесена е одлука на надлежен суд;
- стечај или
- спроведена ликвидација.

Член 45

Во случај на престанок на Асоцијација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово, со имотот и средствата што остануваат по намиравање на обврските располага Општината на Тетово. Општина Тетово ќе ги користи фондовите на асоцијацијата за купување на книги за потребите на библиотеката во Тетово.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 46

Толкување на одредбите на овој статут дава Собранието, а помеѓу две седници на Собранието, Извршниот одбор.

Член 47

Измени и дополнување на овој статут се вршат на ист начин и постапка како и за неговото донесување.

Член 48

Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на огласната табла во просториите на Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово.

Место и датум

Тетово, 24.03.2017

Асоциација за Едукација ПЕНДА АЕП Тетово
Застапник:

Ментар Махмуди